

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено заеднички од Миомир Николиќ ХХХ Република Србија и Ловорка Николиќ ХХХ Република Србија и Индустириаимпорт- Индустириаимпекс а.д. Подгорица со адреса на Светлане Кане Радевиќ бр.3 Подгорица, Република Црна Гора доставено преку Адвокатско Друштво Георги Димитров адвокати од Скопје, на седницата одржана на ден 12.03.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Миомир Николиќ ХХХ Република Србија и Ловорка Николиќ ХХХ Република Србија и Индустириаимпорт- Индустириаимпекс а.д. Подгорица со адреса на Светлане Кане Радевиќ бр.3 Подгорица, Република Црна Гора, посредно, преку друштвото Фармалогист Хилдинг д.о.о Белград, со седиште на адреса Бул. Војводе Мишиќа 25-27 Белград, Република Србија ќе стекнат заедничка контрола над Друштвото за увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Христо Татарчев 13 бр.9 Скопје, Република Северна Македонија и над Понтера Фарма Солушнс д.о.о Подгорица, со седиште на Цијевна бб, Подгорица, Република Црна Гора по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 13.02.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Миомир Николиќ ХХХ Република Србија и Ловорка Николиќ ХХХ Република Србија (во понатамошниот текст: семејство Николиќ) и Индустириаимпорт- Индустириаимпекс а.д. Подгорица со адреса на Светлане Кане Радевиќ бр.3 Подгорица, Република Црна Гора, со која семејството Николиќ и Индустириаимпорт-Индустириаимпекс а.д., посредно, преку друштвото Фармалогист Хилдинг д.о.о Белград, со седиште на адреса Бул. Војводе Мишиќа 25-27 Белград, Република Србија ќе стекнат заедничка контрола над Друштвото за увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул.

¹ Податоците претставуваат деловна тајна

Христо Татарчев 13 бр.9 Скопје, Република Северна Македонија и над Понтера Фарма Солушнс д.о.о Подгорица, со седиште на Цијевна бб, Подгорица, Република Црна Гора по пат на купопродажба на удели.

Пред Концентрацијата семејството Николиќ остварува контрола над СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје и Понтера Фарма Солушнс д.о.о. Дополнително семејството Николиќ и Индустириаимпорт-Индустириаимпекс остваруваат заедничка контрола над Фармалогист Хилдинг д.о.о Белград.

Со пријавената концентрација СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје и Понтера Фарма Солушнс д.о.о., ќе преминат во 100% сопственоат на Фармалогист Хилдинг д.о.о Белград, а со тоа и под заедничка контрола на Семејството Николиќ и Индустириаимпорт-Индустириаимпекс а.д.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Фармалогист Хилдинг д.о.о Белград е под заедничка контрола на сопругниците Миомир Николиќ и Ловорка Николиќ од Република Србија од една страна и друштвото Индустириаимпорт-Индустириаимпекс а.д. Подгорица со адреса на Светлане Кане Радевиќ бр.3 Подгорица, Република Црна Гора од друга страна.

Групацијата фармалогист е присутна на пазарот на големопродажба на фармацевтски производи и медицински средства во Република Србија

СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје е присутна на пазарот на големопродажба на фармацевтски производи и медицински средства во Република Северна Македонија

Понтера Фарма Солушнс д.о.о е присутна на пазарот на големопродажба на фармацевтски производи и медицински средства во Република Црна Гора.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски